

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
“Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на
Хотел ТИМ’С ДОО, Скопје ”**

Хотел ТИМ’С, Скопје во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С ДОО, Скопје ” е на туристичкиот потенцијал на Хотел ТИМ’С преку отворање на модерен туристички центар кој на едно место ќе овозможи задоволување на широк спектар на потреби на туристите во дестинацијата.

Хотел ТИМ’С во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот “Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С ДОО, Скопје ”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција и адаптација на старата училишна зграда во модерен туристички центар. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Список за проверка на Планот за управување со животна средина и социјални аспекти за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Хотел ТИМ’С <http://tims.com.mk/>

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. Хотел ТИМ’С, ДОО, Скопје
Адреса: ул. Орце Николов бр. 120, Скопје
Телефон: +389 2 3237650
Одговорно лице: Александра Сирутка
Е-маил: reservations@tims.com.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава: 05.02.2020).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот “Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С ДОО Скопје ”да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Хотел ТИМ’С, Скопје и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата